

ВИНЕР ЛАЈФ – Виена Иншуренс Груп АД Скопје

Финансиски извештаи

За годината завршена на 31 декември 2013 година

Со Извештај на независниот ревизор

Содржина

Извештај на независниот ревизор

Финансиски извештаи

Извештај за сеопфатна добивка	4
Извештај за финансиската состојба	8
Извештај за промените во капиталот	13
Извештај за паричниот тек	15
Белешки кон финансиските извештаи	18-55

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за сеопфатна добивка (Биланс на успех)

	Белешка	2013	2012
A. ПРИХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		64.128	48.128
I. ЗАРАБОТЕНА ПРЕМИЈА (НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРЕМИЈА)		51.021	39.043
1. Бруто полисирана премија за осигурување	7	53.130	40.249
2. Бруто полисирана премија за соосигурување		-	-
3. Бруто полисирана премија за реосигурување/ретроцесија		-	-
4. Бруто полисирана премија предадена во соосигурување		-	-
5. Бруто полисирана премија предадена во реосигурување/ ретроцесија	7	(1.441)	(973)
6. Промена во бруто резервата за преносна премија	7	(774)	(372)
7. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за соосигурување		-	-
8. Промена во бруто резервата за преносна премија - дел за реосигурување	7	106	139
II. ПРИХОДИ ОД ВЛОЖУВАЊА	8	12.568	9.047
1. Приходи од подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети		-	-
2. Приходи од вложувања во земјиште и градежни објекти		-	-
2.1 Приходи од наемнини		-	-
2.2 Приходи од зголемување на вредноста на земјиште и градежни објекти		-	-
2.3 Приходи од продажба на земјиште и градежни објекти		-	-
3. Приходи од камати	8	10.999	7.955
4. Позитивни курсни разлики		-	-
5. Вредносно усогласување (нереализирани добивки, сведување на објективна вредност)		-	-
6. Реализирани добивки од продажба на финансиски имот - капитална добивка		-	-
6.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
6.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
6.3 Останати финансиски вложувања		-	-
7. Останати приходи од вложувања		1.570	1.092
III. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ПРИХОДИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		538	22
IV. ОСТАНАТИ ПРИХОДИ		-	16

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

	Белешка	2013	2012
Б. РАСХОДИ ОД РАБОТЕЊЕТО		(79.544)	(68.261)
I. НАСТАНАТИ ШТЕТИ (НЕТО ТРОШОЦИ ЗА ШТЕТИ)	9	(13.884)	(8.610)
1. Бруто исплатени штети	9	(14.111)	(8.420)
2. Намалување за приходот од бруто реализирани регресни побарувања		-	-
3. Бруто исплатени штети – дел за соосигурување		-	-
4. Бруто исплатени штети – дел за реосигурување/ретроцесија	9	391	-
5. Промени во бруто резервите за штети	9	(80)	(402)
6. Промени во бруто резервите за штети – дел за соосигурување		-	-
7. Промени во бруто резервите за штети – дел за реосигурување	9	(84)	212
II. ПРОМЕНИ ВО ОСТАНАТИТЕ ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ	10	(19.359)	(19.265)
1. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување		(19.359)	(19.265)
1.1 Промени во бруто математичката резерва	10	(19.517)	(19.355)
1.2 Промени во бруто математичката резерва - дел за соосигурување/реосигурување	10	158	90
2. Промени во еквилизиционата резерва, нето од реосигурување		-	-
2.1. Промени во бруто еквилизиционата резерва		-	-
2.2 Промени во бруто еквилизиционата резерва - дел за соосигурување/реосигурување		-	-
3. Промени во останатите технички резерви, нето од реосигурување)		-	-
3.1 Промени во останатите бруто технички резерви		-	-
3.2 Промени во останатите бруто технички резерви – дел за соосигурување и реосигурување		-	-
III. ПРОМЕНИ ВО БРУТО МАТЕМАТИЧКАТА РЕЗЕРВА ЗА ОСИГУРУВАЊЕ НА ЖИВОТ КАДЕ ИНВЕСТИЦИОНИОТ РИЗИК Е НА ТОВАР НА ОСИГУРЕНИКОТ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот		-	-
2. Промени во бруто математичката резерва за осигурување на живот каде инвестициониот ризик е на товар на осигуреникот – дел за соосигурување и реосигурување		-	-

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

	Белешка	2013	2012
IV. ТРОШОЦИ ЗА БОНУСИ И ПОПУСТИ, НЕТО ОД РЕОСИГУРУВАЊЕ		(145)	(579)
1. Трошоци за бонуси (кои зависат од резултатот)		-	-
2. Трошоци за попусти (кои не зависат од резултатот)		(145)	(579)
V. НЕТО ТРОШОЦИ ЗА СПРОВЕДУВАЊЕ НА ОСИГУРУВАЊЕТО		(45.845)	(39.616)
1. Трошоци за стекнување		(10.286)	(11.494)
1.1 Провизија	11	(16.536)	(8.941)
1.2 Останати трошоци за стекнување	11	(2.622)	(2.553)
1.3 Промена во одложените трошоци за стекнување		8.872	-
2. Административни трошоци	11	(35.559)	(28.123)
2.1 Амортизација на материјални средства кои служат за вршење на дејноста	11	(6.919)	(5.549)
2.2 Трошоци за вработените	11	(15.782)	(9.867)
2.3 Трошоци за услуги на физички лица кои не вршат дејност (договори за работа, авторски договори и други правни односи) заедно со сите давачки		(681)	(657)
2.4 Останати административни трошоци	11	(12.177)	(12.050)
VI. ТРОШОЦИ ОД ВЛОЖУВАЊА		(40)	(1)
1. Амортизација и вредносно усогласување на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2. Трошоци за камати		-	(1)
3. Негативни курсни разлики		(40)	-
4. Вредносно усогласување (нереализирани загуби, сведување на објективна вредност)		-	-
5. Реализирани загуби од продажба на финансиски имот - капитална загуба		-	-
5.1 Финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-
5.2 Финансиски вложувања за тргување (по објективна вредност)		-	-
5.3 Останати финансиски вложувања		-	-
6. Останати трошоци од вложувања		-	-
VII. ОСТАНАТИ ОСИГУРИТЕЛНО ТЕХНИЧКИ ТРОШОЦИ, НАМАЛЕНИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
1. Трошоци за превентива		-	-
2. Останати осигурително технички трошоци, намалени за реосигурување		-	-

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на успех (продолжува)

	Белешка	2013	2012
VIII. ВРЕДНОСНО УСОГЛАСУВАЊЕ НА ПОБАРУВАЊАТА ПО ОСНОВ НА ПРЕМИЈА		(114)	(189)
IX. ОСТАНАТИ РАСХОДИ, ВКУЧУВАЈЌИ И ВРЕДНОСНИ УСОГЛАСУВАЊА		(156)	(1)
X. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ		-	-
XI. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПРЕД ОДДАНОЧУВАЊЕ	12	(15.417)	(20.133)
XII. ДАНОК НА ДОБИВКА ОДНОСНО ЗАГУБА	12	(84)	(117)
XIII. ОДЛОЖЕН ДАНОК		-	-
XIV. ДОБИВКА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ		-	-
XV. ЗАГУБА ЗА ДЕЛОВНАТА ГОДИНА ПО ОДДАНОЧУВАЊЕ		(15.501)	(20.250)

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за финансиска состојба (Биланс на состојба)

	Белешка	31.12.2013	31.12.2012
АКТИВА			
A. НЕМАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		14.760	13.031
1. Гудвил		-	-
2. Останати нематеријални средства	13	14.760	13.031
B. ВЛОЖУВАЊА	15	237.440	206.853
I. ЗЕМЈИШТЕ, ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ И ОСТАНАТИ МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА		-	-
1. Земјиште и градежни објекти кои служат за вршење на дејноста		-	-
1.1 Земјиште		-	-
1.2 Градежни објекти		-	-
2. Земјиште, градежни објекти и останати средства кои не служат за вршење на дејноста		-	-
2.1 Земјиште		-	-
2.2 Градежни објекти		-	-
2.3 Останати материјални средства		-	-
II. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА ВО ДРУШТВА ВО ГРУПА - ПОДРУЖНИЦИ, ПРИДРУЖЕНИ ДРУШТВА И ЗАЕДНИЧКИ КОНТРОЛИРАНИ ЕНТИТЕТИ		-	-
1. Акции, удели и останати сопственички инструменти од вредност во друштва во група – подружници		-	-
2. Должнички хартии од вредност кои ги издале друштва во група - подружници и заеми на друштва во група – подружници		-	-
3. Акции, удели и останати сопственички инструменти во придружени друштва		-	-
4. Должнички хартии од вредност кои ги издале придружени друштва и заеми на придружени друштва		-	-
5. Останати финансиски вложувања во друштва во група – подружници		-	-
6. Останати финансиски вложувања во придружени друштва		-	-
7. Вложувања во заеднички контролирани ентитети		-	-
		237.440	206.853
III. ОСТАНАТИ ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА			
1. Финансиски вложувања кои се чуваат до достасување	15	-	-
1.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15	-	-
1.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
2. Финансиски вложувања расположливи за продажба	15	116.320	112.667
2.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година	15	37.500	112.667
2.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година	15	78.820	-
2.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
2.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

	Белешка	31.12.2013	31.12.2012
3. Финансиски вложувања за тргување		-	-
3.1 Должнички хартии од вредност со рок на достасување до една година		-	-
3.2 Должнички хартии од вредност со рок на достасување над една година		-	-
3.3 Акции, удели и останати сопственички инструменти		-	-
3.4 Акции и удели во инвестициски фондови		-	-
4. Депозити, заеми и останати пласмани	16	121.120	94.186
4.1 Дадени депозити	16	121.120	94.186
4.2 Заеми обезбедени со хипотека		-	-
4.3 Останати заеми		-	-
4.4 Останати пласмани		-	-
5. Деривативни финансиски инструменти		-	-
IV. ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-
V. ДЕЛ ЗА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ ВО БРУТО ТЕХНИЧКИТЕ РЕЗЕРВИ		1.156	976
1. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервата за преносна премија		375	269
2. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто математичката резерва		653	495
3. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за штети		128	212
4. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто резервите за бонуси и попусти		-	-
5. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто еквилизационата резерва		-	-
6. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто останатите технички резерви		-	-
7. Дел за соосигурување и реосигурување во бруто техничките резерви за осигурување на живот каде ризикот од вложувањето е на товар на осигуреникот		-	-
Г. ФИНАНСИСКИ ВЛОЖУВАЊА КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК (ДОГОВОРИ ЗА ОСИГУРУВАЊЕ)		-	-
Д. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ СРЕДСТВА		-	-
1. Одложени даночни средства		-	-
2. Тековни даночни средства		-	-
Ѓ. ПОБАРУВАЊА	17	13.296	6.023
I. ПОБАРУВАЊА ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	17	3.469	1.318
1. Побарувања од осигуреници	17	3.469	1.318
2. Побарувања од посредници		-	-
3. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување		-	-

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	31.12.2013	31.12.2012
II. ПОБАРУВАЊА ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	391	-
1. Побарувања по основ на премија за соосигурување и реосигурување	-	-
2. Побарувања по основ на учество во надомест на штети од соосигурување и реосигурување	391	-
3. Останати побарувања од работи на соосигурување и реосигурување	-	-
III. ОСТАНАТИ ПОБАРУВАЊА	17	4.705
1. Останати побарувања од непосредни работи на осигурување	17	524
2. Побарувања по основ на финансиски вложувања	17	8.202
3. Останати побарувања	17	711
IV. ПОБАРУВАЊА ПО ОСНОВ НА ЗАПИШАН А НЕУПЛАТЕН КАПИТАЛ	-	-
E. ОСТАНАТИ СРЕДСТВА	13.412	9.890
I. МАТЕРИЈАЛНИ СРЕДСТВА КОИ СЛУЖАТ ЗА ВРШЕЊЕ НА ДЕЈНОСТА (ОСВЕН ЗЕМЈИШТЕ И ГРАДЕЖНИ ОБЈЕКТИ)	14	4.187
1. Опрема	14	4.187
2. Останати материјални средства		
II. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА И ОСТАНАТИ ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	18	9.225
1. Парични средства во банка	18	9.223
2. Парични средства во благајна	18	2
3. Издвоени парични средства за покривање на математичката резерва		
4. Останати парични средства и парични еквиваленти		
III. ЗАЛИХИ И СИТЕН ИНВЕНТАР	-	-
Ж. АКТИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	8.872	-
1. Претходно пресметани приходи по основ на камати и наемнини		
2. Одложени трошоци на стекнување		8.872
3. Останати пресметани приходи и одложени трошоци		
З. НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТО РАБОТЕЊЕ	-	-
S. ВКУПНА АКТИВА	288.936	236.773
И. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА – АКТИВА	-	-

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	31.12.2013	31.12.2012	
ПАСИВА			
А. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВИ	21	214.538	167.606
I. ЗАПИШАН КАПИТАЛ	21	264.404	202.860
1. Запишан капитал од обични акции	21	264.404	202.860
2. Запишан капитал од приоритетни акции		-	-
3. Запишан а неуплатен капитал		-	-
II. ПРЕМИИ ЗА ЕМИТИРАНИ АКЦИИ		-	-
III. РЕВАЛОРИЗАЦИОНА РЕЗЕРВА	21	2.446	1.557
1. Материјални средства		-	-
2. Финансиски вложувања	21	2.446	1.557
3. Останати ревалоризациони резерви		-	-
IV. РЕЗЕРВИ		-	-
1. Законски резерви		-	-
2. Статутарни резерви		-	-
3. Резерви за сопствени акции		-	-
4. Откупени сопствени акции		-	-
5 Останати резерви		-	-
V. НЕРАСПРЕДЕЛЕНА НЕТО ДОБИВКА		-	-
VI. ПРЕНЕСЕНА ЗАГУБА	21	(36.811)	(16.561)
VII. ДОБИВКА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД		-	-
VIII. ЗАГУБА ЗА ТЕКОВНИОТ ПРЕСМЕТКОВЕН ПЕРИОД	21	(15.501)	(20.250)
Б. СУБОРДИНИРАНИ ОБВРСКИ		-	-
В. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ	19	63.403	43.031
I. Бруто резерви за преносни премии	19	1.714	940
II. Бруто математичка резерва	19	61.208	41.690
III. Бруто резерви за штети	19	479	400
IV. Бруто резерви за бонуси и попусти		-	-
V. Бруто еквилизациона резерва		-	-
VI. Бруто останати технички резерви	19	2	1
Г. БРУТО ТЕХНИЧКИ РЕЗЕРВИ ВО ОДНОС НА ДОГОВОРИ КАЈ КОИ ОСИГУРЕНИКОТ ГО ПРЕВЗЕМА ИНВЕСТИЦИСКИОТ РИЗИК		-	-
Д. ОСТАНАТИ РЕЗЕРВИ		1.299	1.230
1. Резерви за вработени		1.299	1.230
2. Останати резерви		-	-
Ѓ. ОДЛОЖЕНИ И ТЕКОВНИ ДАНОЧНИ ОБВРСКИ		2	28
1. Одложени даночни обврски		-	-
2. Тековни даночни обврски		2	28
Е. ОБВРСКИ КОИ ПРОИЗЛЕГУВААТ ОД ДЕПОЗИТИ НА ДРУШТВА ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ КАЈ ЦЕДЕНТИ, ПО ОСНОВ НА ДОГОВОРИ ЗА РЕОСИГУРУВАЊЕ		-	-

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Биланс на состојба (продолжува)

Белешка	31.12.2013	31.12.2012
Ж. ОБВРСКИ	9.694	24.878
I. ОБВРСКИ ОД НЕПОСРЕДНИ РАБОТИ НА ОСИГУРУВАЊЕ	-	-
1. Обврски спрема осигуреници	-	-
2. Обврски спрема застапници и посредници	-	-
3. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	-	-
II. ОБВРСКИ ОД РАБОТИ НА СООСИГУРУВАЊЕ И РЕОСИГУРУВАЊЕ	1.460	973
1. Обврски по основ на премија за соосигурување и реосигурување	1.460	973
2. Обврски по основ на учество во надомест на штети	-	-
3. Останати обврски од работи на соосигурување и реосигурување	-	-
III. ОСТАНАТИ ОБВРСКИ	20	23.905
1. Останати обврски од непосредни работи на осигурување	20	3.654
2. Обврски по основ на финансиски вложувања	-	-
3. Останати обврски	20	20.251
3. ПАСИВНИ ВРЕМЕНСКИ РАЗГРАНИЧУВАЊА	-	-
S. НЕТЕКОВНИ ОБВРСКИ ВО ВРСКА СО НЕТЕКОВНИ СРЕДСТВА КОИ СЕ ЧУВААТ ЗА ПРОДАЖБА И ПРЕКИНАТИ РАБОТЕЊА	-	-
И. ВКУПНА ПАСИВА	288.936	236.773
J. ВОН-БИЛАНСНА ЕВИДЕНЦИЈА - ПАСИВА	-	-

Финансиските извештаи прикажани на страниците од 3 до 51 се одобрени од Управниот одбор на Друштвото и се усвоени од страна на Надзорниот одбор на 14 март 2014 година.

Потпишано во име на Винер Лајф ВИГ АД Скопје:

Дарко Дедиќ
 Член на Управен Одбор

Бернд Ацхатз
 Член на Управен Одбор

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот

Позиција	Белешка	Акционерски капитал	Премии на емитирани акции	Резерви			Откупени сопствени акции	Ревалоризациона резерва	Пренесена загуба	Добивка за тековната година	Вкупно капитал и резерви
				Законски резерви	Статутарни резерви	Резерви за сопствени акции					
Состојба на 01 јануари 2012 година		184.410	-	-	-	-	-	358	(16.561)	-	168.207
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2012 година – преправено		184.410	-	-	-	-	-	358	(16.561)	-	168.207
Добивка или загуба за 2012 година		-	-	-	-	-	-	1.199	(20.250)	-	(19.051)
Добивка или загуба за 2011 година		-	-	-	-	-	-	-	(20.250)	-	(20.250)
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	1.199	-	-	1.199
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	1.199	-	-	1.199
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		18.450	-	-	-	-	-	-	-	-	18.450
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		18.450	-	-	-	-	-	-	-	-	18.450
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2012 година		202.860	-	-	-	-	-	1.557	(36.811)	-	167.606

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за промените во капиталот

Позиција	Белешка	Акционе рски капитал	Премии на емитира ни акции	Резерви			Откупени сопствен и акции	Ревалор изацион а резерва	Пренесен а загуба	Добивка за тековнат а година	Вкупно капитал и резерви	
				Законски резерви	Статутар- ни резерви	Резерви за сопствени акции						Останати резерви
Состојба на 01 јануари 2013 година		202.860	-	-	-	-	-	-	1.557	(36.811)	-	167.606
Промена во сметководствените политики		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исправка на грешки во претходниот период		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 01 јануари 2013 година – преправено		202.860	-	-	-	-	-	-	1.557	(36.811)	-	167.606
Добивка или загуба за 2013 година		-	-	-	-	-	-	-	889	(15.501)	-	(14.612)
Добивка или загуба за 2013 година		-	-	-	-	-	-	-	889	(15.501)	-	(15.501)
Несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	889
Нереализирани добивки/загуби од материјални средства		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Нереализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	889	-	-	889
Реализирани добивки/загуби од финансиски вложувања расположливи за продажба		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останати несопственички промени во капиталот		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Сопственички промени во капиталот		61.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.544
Зголемување/намалување на акционерскиот капитал		61.544	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61.544
Останати уплати од страна на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Исплата на дивиденда		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Останата распределба на сопствениците		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Состојба на 31 декември 2013 година		264.404	-	-	-	-	-	-	2.446	(52.312)	-	214.538

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек

Белешка	2013	2012
A. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	50.865	42.856
1. Премија за осигурување и соосигурување и примени аванси	50.865	42.826
2. Премија за реосигурување и ретроцесија	-	-
3. Приливи од учество во надомест на штети	-	-
4. Примени камати од работи на осигурување	-	-
5. Останати приливи од деловни активности	-	30
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	(76.427)	(34.533)
1. Исплатени штети, договорени суми на осигурување, учество во надомест на штети од соосигурување и дадени аванси	(14.111)	(8.609)
2. Исплатени штети и учество во надомест на штети од реосигурување и ретроцесија	-	-
3. Премија за соосигурување, реосигурување и ретроцесија	(954)	(666)
4. Надоместоци и други лични расходи	(15.782)	(9.866)
5. Останати трошоци за спроведување на осигурување	(15.479)	(7.889)
6. Платени камати	-	-
7. Данок на добивка и останати јавни давачки	(1.566)	-
8. Останати одливи од редовни активности	(28.535)	(7.503)
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	-	8.323
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ДЕЛОВНИ АКТИВНОСТИ	(25.562)	-

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

Белешка	2013	2012
Б. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ВЛОЖУВАЊА		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	141.563	200.716
1. Приливи по основ на нематеријални средства	-	-
2. Приливи по основ на материјални средства	-	-
3. Приливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-	-
4. Приливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
5. Приливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	18.330	92.420
6. Приливи по основ на останати финансиски пласмани	116.316	106.652
7. Приливи од дивиденди и останати учества во добивка	-	-
8. Приливи од камати	6.917	1.644
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	(173.169)	(241.315)
1. Одливи по основ на нематеријални средства	(6.932)	-
2. Одливи по основ на материјални средства	(1.005)	-
3. Одливи по основ на материјални средства кои не служат за вршење на дејноста на друштвото	-	-
4. Одливи по основ на вложувања во друштва во група – подружници, придружени друштва и заеднички контролирани ентитети	-	-
5. Одливи по основ на вложувања кои се чуваат до достасување	(21.982)	(46.732)
6. Одливи по основ на останати финансиски пласмани	(143.250)	(194.583)
7. Одливи од дивиденди и останати учества во добивка	-	-
8. Одливи од камати	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	-	-
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ВЛОЖУВАЊА	(31.606)	(40.599)

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

Извештај за паричниот тек (продолжува)

Белешка	2013	2012
В. ПАРИЧНИ ТЕКОВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ		
I. ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	61.544	18.450
1. Приливи по основ на зголемување на акционерскиот капитал	61.544	18.450
2. Приливи по основ на примени краткорочни и долгорочни кредити и заеми	-	-
3. Приливи по основ на останати долгорочни и краткорочни обврски	-	-
II. ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	-
1. Одливи по основ на отплата на краткорочни и долгорочни кредити и заеми и останати обврски	-	-
2. Одливи по основ на откуп на сопствени акции	-	-
3. Одливи по основ на исплата на дивиденда	-	-
III. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	61.544	18.450
IV. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ ОД ФИНАНСИСКИ АКТИВНОСТИ	-	-
Г. ВКУПНО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	243.972	262.022
Д. ВКУПНО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	(239.596)	(275.848)
Ѓ. НЕТО ПАРИЧНИ ПРИЛИВИ	4.376	-
Е. НЕТО ПАРИЧНИ ОДЛИВИ	-	(13.826)
Ж. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА ПОЧЕТОКОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	-	-
З. ЕФЕКТ ОД ПРОМЕНА НА КУРСОТ НА СТРАНСКИ ВАЛУТИ ВРЗ ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ	-	-
С. ПАРИ И ПАРИЧНИ ЕКВИВАЛЕНТИ НА КРАЈОТ НА ПРЕСМЕТКОВНИОТ ПЕРИОД	9.225	4.849

1. Општи информации

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје (“Друштвото”) е акционерско друштво регистрирано и со седиште во Република Македонија.

Адресата на регистрираното седиште на Друштвото е:

Владимир Комаров 11А (кат 1)
Синерџи Бизнис Центар
1000 Скопје

Република Македонија

Друштвото е регистрирано за вршење на 3 класи на осигурување (класа 1, класа 2 и класа 19). Друштвото лиценцата за работа ја доби на 17 декември 2010 година, но регистрацијата на друштвото се изврши на 28 јануари 2011 година. Друштвото е во целосна сопственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Group која стана матично претпријатие на Друштвото.

2. Основа за изготвување

(а) Извештај за усогласеност

Во сите материјални аспекти, овие финансиски извештаи се подготвени во согласност со Законот за трговски друштва (објавен во Службен весник на РМ бр. 28/04, 84/05, 25/07, 87/08, 42/10 48/10, 24/2011 и 166/2012), законските одредби од Законот за супервизија на осигурувањето (Сл. Весник 27/2002, 84/2002, 98/2002, 33/2004, 88/05, 79/07, 08/08, 88/08, 56/09, 67/10, 44/2011, 112/11, 30/12 и 188/13), Закон за вршење на сметководствени работи (Службен весник на РМ бр. 95/12) и Правилникот за водење сметководство (Службен весник на РМ бр. 159/2009 и 164/2010), каде што беа објавени Меѓународните стандарди за финансиско известување (МСФИ), од МСФИ 1 до МСФИ 8, Меѓународните сметководствени стандарди (МСС) од МСС1 до МСС 41, Толкувањата на Комисијата за толкување на меѓународно финансиско известување (КТМФИ) од КТМФИ 1 до КТМФИ 17 и Толкувањата на Постојниот комитет за толкување ПКТ од ПКТ1 до ПКТ 31. МСФИ (вклучувајќи МСФИ1), претходно познати како МСС (Меѓународни сметководствени стандарди), беа иницијално објавени во Службен весник во 1997 година и оттогаш беа неколку пати ажурирани. Последното ажурирање беше во декември 2010 година.

Исто така, согласно Законот за супервизија на осигурувањето, (Сл весник на РМ 67/2010, 44/2011), Агенцијата за супервизија на осигурување има пропишано:

- Правилникот за формата и содржината на финансиските извештаи и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување (Сл весник на РМ 5/2011, 44/2011, 64/2011 и 187/13);
- Правилник за видови и карактеристики на средствата кои ги покриваат техничките резерви и средствата кои ја покриваат математичката резерва како и детално пласирање и ограничување на тие вложувања и нивно ограничување (Сл весник на РМ 64/2011)
- Правилник за формата и содржината на дополнителните финансиски извештаи на друштвата за осигурување (Сл весник на РМ 30/2012)
- Деталната содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување;

2. Основа за изготвување (продолжение)

- Правилник за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси (Службен весник 169/2010 и 141/2013);
- Правилник за минималните стандарди за пресметка на техничките резерви (Службен весник 158/2010, 169/2010, 41/2011 и 187/13).

Сметководствената законска регулатива е со важност од 2011 година. Друштвото ги применува сите релевантни стандарди, измени и толкувања кои беа издадени во Службен весник, како што е презентирано погоре.

(б) Основи за мерење

Финансиските извештаи се подготвени согласно концептот на набавна вредност, изменети за вреднувањето на вложувањата расположливи за продажба.

(в) Функционална и известувачка валута

Финансиските извештаи се прикажани во македонски денари ("МКД" или "денари"), кој е функционална валута на Друштвото. Освен каде што е наведено, финансиските информации се прикажани во илјади македонски денари.

(г) Користење на проценки и расудувања

Изготвувањето на финансиските извештаи бара од менаџментот да прави расудувања, проценки и претпоставки кои влијаат на примената на политиките и прикажаните износи на средствата и обврските, приходите и расходите.

Проценките и со нив поврзаните претпоставки се засноваат на минато искуство и различни други фактори за кои се смета дека се разумни земајќи ги во предвид околностите, и претставуваат основа за донесување на судови за сметководствената вредност на средствата и обврските, чија вредност не може да се утврди на друг начин. Реалните состојби може да се разликуваат од овие проценки. Проценките и претпоставките постојано се прегледуваат. Измените на сметководствените проценки се признаваат во периодот во кој е извршена измена на проценката, доколку измената влијае само на тој период или се признаваат и во идните периоди доколку измената влијае и на идните периоди. Расудувањата направени од страна на раководството при примената на сметководствените политики кои имаат значително влијание врз финансиските извештаи и проценките со значителен ризик од материјални корекции во следната година се објаснети во белешка 4.

(д) Трансакции во странска валута

Трансакциите во странска валута се искажуваат во денари според курсот важечки на денот на трансакциите. Монетарните средства и обврски искажани во странска валута на денот на известувањето се превреднуваат во денари според средниот курс важечки на денот на известувањето. Добивките и загубите од курсните разлики од монетарните средства се разлика помеѓу амортизираната набавна вредност во денари на почеток на периодот, корегирани за ефективна камата и плаќања во текот на периодот и амортизираната набавна вредност во странска валута вреднувана според курсот важечки на крајот на периодот.

2. Основа за изготвување (продолжение)

(a) Трансакции во странска валута (продолжение)

Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута, и кои се мерат по објективна вредност, се превреднуваат во денари според курсот важечки на денот на определувањето на објективната вредност. Курсните разлики кои произлегуваат од превреднувањето на износите во странска валута се признаени во добивката или загубата, освен курсните разлики кои произлегуваат од превреднување на сопственичките хартии од вредност, кои се признаваат директно во капиталот. Немонетарните средства и обврски искажани во странска валута кои се мерат по историска вредност се превреднуваат според курсот важечки на денот на трансакцијата.

Девизните средства со кои што работи Друштвото се претежно евра. Официјалните курсеви важечки на 31 декември 2013 и 2012 година беа како што следи:

	2013	2012
	МКД	МКД
1 ЕУР	61,51	61,50

3. Значајни сметководствени политики

Сметководствените политики прикажани во продолжение се применувани конзистентно за сите периоди прикажани во овие финансиски извештаи.

(a) Договори за осигурување

(i) Признавање и мерење

Општи договори за осигурување

Премии

Бруто полисирана премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот ги опфаќа сите износи на премија за осигурување кои се доспеани (врз основа на одредбите од договорот за осигурување) во тековниот пресметковен период во однос на сите активни договори за осигурување. Бруто полисираната премија за осигурување на живот, односно бруто полисираната премија за дополнителните осигурувања кон осигурувањето на живот, вклучува: еднократно платена премија по договори за осигурување кои влегле во сила во текот на пресметковниот период или рата на премија која доспеала за наплата во текот на пресметковниот период во случај кога согласно договорот за осигурување е договорено повеќекратно плаќање на премијата.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(a) Договори за осигурување (продолжение)

(i) Признавање и мерење (продолжение)

Резерва за преносна премија

Резервата за преносна премија се состои од делот од бруто полисирани премии кој се проценува дека ќе се заработи во следната година, пресметан за секој поодделен договор за осигурување, користејќи го дневниот про-рата метод и доколку е потребно, коригиран за да ја одрази промената во настанувањето на ризикот за периодот покриен со договорот.

Штети

Настанатите штети ги опфаќаат трошоците за подмирување на платени и неподмирени штети кои што произлегуваат од настани кои се случиле во тековната финансиска година заедно со корекциите на резервата за штети од претходната година.

Исплатените штети се признаваат во моментот на обработката на штетите и се признаваат во износот кој ќе биде исплатен при подмирувањето на штетата. Износот на исплатената штети во животното осигурување (во случај на откуп или доживување) се зголемува за оствареното профитно учество и трошоците за обработка на штетата.

Резервите за штети ги опфаќаат резервите на Друштвото за проценетите трошоци за подмирување на сите настанати штети на денот на билансот на состојба без оглед дали штетите се пријавени или не, и со нив поврзаните интерни трошоци за решавање на штетите, како и оствареното профитно учество до моментот на пресметувањето. Резервираните штети се проценуваат преку прегледување на поодделни штети и определување на посебна резерва за настанатите, но непријавени штети, ефектот на интерните и екстерните предвидливи настани, условите за осигурување, како и минати искуства и трендови.

Предвидените надомести од реосигурителот и проценетиот поврат се прикажани поединечно како средства. Надоместите од реосигурителот и останати надомести се проценуваат на ист начин како и пријавените штети.

Додека раководството смета дека бруто резервите за штети и поврзаните со нив надомести од реосигурителот се објективно презентирани врз основа на податоците моментално достапни, конечната обврска ќе варира како резултат на последователни информации и настани и може да резултира со значајни корекции на резервирањето износ.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(a) Договори за осигурување (продолжение)

(ii) Средства од реосигурување

Друштвото цедира реосигурување при своето редовно работење заради намалување на потенцијалните нето загуби преку дисперзирање на ризиците. Средствата, обврските, приходите и расходите кои произлегуваат од договорите за реосигурување се презентираат одвоено од со нив поврзаните средства, обврски, приходи и расходи од договорите за осигурување, поради тоа што договорите за реосигурување не го ослободуваат Друштвото од неговите директни обврски кон осигурениците.

Само правата од договорите кои предизвикуваат значителен пренос на ризикот од осигурување се сметаат за средства од реосигурување. Правата од договорите со кои не се врши пренос на значителен дел на ризикот од осигурување се сметаат за финансиски инструменти.

Премиите за реосигурување се признаваат како трошок конзистентно со основата за признавање на премиите од со нив поврзаните договори за осигурување. За основниот осигурителен бизнис, премиите од реосигурување се признаваат како расход во текот на периодот покриен со реосигурувањето, во согласност со очекуваното однесување на реосигурениот ризик.

(б) Приходи

(i) Приходи од провизии и надомести

Приходите од провизии и надомести представуваат приходи добиени по основ на исплатени штети добиени од реосигурителите врз основ на договорите за реосигурување.

Приходите од провизии и надомести се признаваат кога соодветната услуга ќе се изврши.

(ii) Приходи од вложувања

Приходите од вложувања се состојат од приходите од финансиски средства. Приходот од финансиски средства се состои од приходи од камати од должнички хартии од вредност и орочени депозити во банки. Приходите од вложувања се признаваат во моментот на настанување користејќи го методот на ефективна каматна стапка.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(в) Расходи

(i) Расходи од закупнини направени за оперативен наем

Плаќањата по основ на оперативен наем се признаваат како расход во билансот на успех според пропорционална метода во времетраење на наемот. Примените попусти се признаваат во билансот на успех како составен дел на вкупните трошоци од наемот.

(г) Даноци

Друштвото не треба да плати данок на добивка на неговата добивка пред оданочување (заработена од 1 јануари 2009 година) додека таа добивка не се распредели во форма на дивиденда или други форми на распределување на добивката. Доколку се плати дивиденда, треба да се плати 10% данок на добивка во моментот на исплата на дивиденда, без оглед дали во парична или во непарична форма, на странски нерезидентни правни лица, и странски и домашни физички лица. Дивидендите исплатени на резидентни правни лица се изземени од плаќање данок. Оваа изземање не е во сила од 2014 година, поради измени во Законот за данок на добивка. Освен од распределбата на дивиденди, данок се плаќа и на непризнаените даночни расходи направени во фискалната година, намалени за износот на даночниот кредит или други даночни олеснувања. Данокот на непризнаените трошоците се прикажува во билансот на успех за годината.

(д) Недвижности и опрема

(i) Признавање и мерење

Недвижностите и опремата се искажани според набавна вредност намалена за акумулираната амортизација и загуби од оштетување.

Набавната вредност ги вклучува трошоците кои што се директно поврзани со стекнувањето на средството.

Кога делови од ставките на недвижностите и опремата имаат различен корисен век, тие се евидентираат како одделни ставки (главни компоненти) на недвижностите и опремата.

Добивките и загубите од продажбите на недвижностите и опремата се определуваат споредувајќи ги надоместите од продажбата со сегашната вредност на недвижностите и опремата и се признаваат нетно како “останати приходи” во билансот на успех.

(ii) Последователни издатоци

Издатоците направени за замена на дел од недвижностите и опремата се додаваат на сметководствената вредност на средството кога е веројатно дека ќе има идни економски користи за Друштвото и трошоците на истиот може да се измерат веродостојно. Сегашната вредност на заменетиот дел се отпишува. Трошоците на секојдневното одржување на недвижностите и опремата се признаваат во билансот на успех како трошоци како што настануваат.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(д) Недвижности и опрема (продолжение)

(iii) Амортизација

Амортизацијата на недвижностите и опремата се признава во билансот на успех и се пресметува по пропорционална метода на начин да се отпише набавната вредност на средствата во текот на нивниот проценет корисен век на употреба.

Годишните стапки на амортизација согласно проценетиот полезен век на употреба за тековниот и претходниот период се како што следи:

%

Опрема и мебел 10 – 25

Методите на амортизација, корисниот век на траење и резидуалната вредност на средствата се преценуваат на секоја дата на известување.

(f) Нематеријални средства

Нематеријалните средства се состојат од компјутерски софтвер. Средството е прикажано по вредноста по која е набавено и се амортизира според праволинискиот метод за проценетиот животен век, којшто не е подолг од 5 години.

(e) Финансиски инструменти

(i) Класификација

Друштво ги класификува финансиските средства како: Дадени кредити и побарувања, средства коишто се чуваат до достасување и средства расположливи за продажба. Друштво ја одредува класификацијата на финансиските средства при почетното признавање. Друштвото на денот на билансот на состојба нема финансиски средства по објективната вредност низ билансот на успех.

(ii) Мерење

Сите финансиски средства, освен оние коишто се мерат по објективната вредност низ билансот на успех, почетно се признаваат според нивната набавна цена, односно објективната вредност на дадените средства во моментот на нивното стекнување, вклучувајќи ги и трошоците за набавка.

Кредити и побарувања

Дадени кредитите и побарувањата се недеривативни финансиски средства, со фиксни или предвидливи плаќања и не се котирани на активните пазари. Тие произлегуваат од активностите каде што Друштвото обезбедува пари на должник без намера за тргување.

Кредитите се признаваат кога паричните средства му се одобрени на должникот и се прикажани по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е) Финансиски инструменти (продолжение)

(ii) Мерење (продолжение)

Хартии од вредност што се чуваат до достасување

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се недеривативни финансиски средства со фиксни или одредени периоди на отплата и со фиксен период на достасаност, коишто Друштвото има намера и можност да ги чува до периодот на достасување.

Хартиите од вредност што се чуваат до достасување се признаваат по амортизирана вредност со користење на принципот на ефективна каматна стапка.

Доколку Друштвото продаде или прекласификува значителен износ од средствата што се чуваат до достасување пред датумот на достасување, во тој случај класификацијата на целата категорија ќе се доведе во прашање и ќе се прекласификува како категорија расположливи за продажба.

Исправка на средствата чувани до достасаност

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба се врши процена со цел да се утврди дали постои објективен доказ дека вредноста на одредено финансиско средство е намалена. Финансиското средство е оштетено и исправка на вредноста се пресметува ако, и само ако, постои објективен доказ за оштетување како резултат на еден или повеќе настани коишто се случуваат по првичното признавање на средството (настан што предизвикува загуба) и тој настан (или настани) што предизвикува загуба влијае врз проценетите идни парични текови од финансиското средство, коишто може објективно да се проценат.

Хартии од вредност расположливи за продажба

Хартиите од вредност расположливи за продажба се оние финансиски средства коишто Друштвото има намера да ги чува на неодреден период и коишто може да се продадат поради ликвидносни потреби.

Хартиите од вредност расположливи за продажба, последователно се мерат по објективната вредност. Објективната вредност на инвестициите коишто котираат на активните пазари се засноваат врз основа на котираните цени. Во случаите каде што нема активен пазар за должничките инструменти Друштвото пресметува објективна вредност, користејќи техники на вреднување.

Нереализираните добивки и загуби се искажуваат како посебна компонента на останатата сеопфатна добивка до моментот на отуѓување на вложувањето или вршењето исправка на вредноста. При отуѓувањето или намалувањето на вредноста, збирните добивки или загуби искажани во останатата сеопфатна добивка се вклучуваат во билансот на успех за периодот на кој се однесуваат.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(е) Финансиски инструменти (продолжение)

(ii) Мерење (продолжение)

Хартии од вредност расположливи за продажба (продолжение)

За вложувањата во финансиски инструменти со кои се тргува на финансиските пазари, објективната вредност се одредува преку котираните пазарни цени. За вложувањата коишто не котираат, објективната вредност се одредува преку пазарните цени на сличните вложувања, или се заснова врз дисконтираните очекувани парични текови.

Исправка на средствата расположливи за продажба

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба, Друштвото врши проценка за да се утврди дали постои објективен доказ дека е намалена вредноста на одредено финансиско средство или група финансиски средства. Доколку во последователниот период објективната вредност на должничките инструменти се зголеми и тоа може објективно да се поврзе со настан што се случил по намалувањето на вредноста, намалувањето на вредноста треба да биде анулирано во билансот на успех.

(ж) Исправка на вредност (Посебна резерва на побарувањата)

На датумот на кој се сочинува Билансот на состојба, Друштвото ја утврдува исправката на вредност (Посебната резерва) на побарувањата по основ на премија за осигурување и побарувања по основ на регрес согласно Правилникот за методот за вреднување на ставките од билансот на состојба и изготвување на деловните биланси донесен од Агенцијата на супревизија на осигурувањето. Согласно истиот Правилник Друштвото го утврдува минималниот и максималниот процент на исправка на вредност со примена на најмалку еден од следните критериуми:

- периодот на доцнење во исполнување на обврската од страна на должникот и/или;
- поединечна проценка на финансиската состојба на секој должник класифициран во соодветната категорија.

Друштвото врши класификација на побарувањата во следните категории во зависност од времето на доцнење во исполнување на обврските од страна на должникот, сметано од денот на доспевање на побарувањето:

1) Категорија А - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле на датумот на доспевање на побарувањето и истото не го сториле во период до 30 дена од денот на доспевање на побарувањето;

2) Категорија Б - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 31 до 60 дена од денот на доспевање на побарувањето;

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(ж) Исправка на вредност (Поседна резерва на побарувањата) (продолжение)

3) Категорија В - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 61 до 120 дена од денот на доспевање на побарувањето

4) Категорија Г - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 121 до 270 дена од денот на доспевање на побарувањето и

5) Категорија Д - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период од 271 до 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

6) Категорија Ѓ - Побарувања од должници кои своите обврски спрема друштвото не ги исполниле во период подолг од 365 дена од денот на доспевање на побарувањето.

Следствено на тоа, Друштвото ја утврдува исправка на вредност на следниот начин:

Група на побарувања	Период на доцнење во исплата на обврската од страна на должникот	Исправка на вредност (во % од вкупната вредност на поединечно побарување)
А	до 30 дена	0%
Б	од 31 до 60 дена	10%-30%
В	од 61 до 120 дена	31%-50%
Г	121 до 270 дена	51%-70%
Д	271-365 дена	71%-90%
Ѓ	подолг од 365 дена	100%

(з) Парични средства и паричен еквивалент

За целите на Извештајот за паричните текови, согласно Правилникот за формата и содржината на билансните шеми и детална содржина на годишниот извештај за работењето на друштвата за осигурување и/или реосигурување, Паричните средства и паричните еквиваленти вклучуваат паричните средства по видување во деловните банки како и паричните средства во благајна. Паричните средства и паричниот еквивалент се евидентираат во билансот на состојба по амортизирана набавна вредност.

3. Значајни сметководствени политики (продолжение)

(s) Резервирања

Резервирање се признава во билансот на состојба кога Друштвото како резултат на минат настан има сегашна законска или изведена обврска која може веродостојно да се измери и е веројатно дека ќе има одлив од Друштвото за подмирување на обврската. Резервирањата се утврдуваат со дисконтирање на очекуваните идни парични текови користејќи дисконтна стапка пред оданочување која ги одразува тековните пазарни проценки на временската вредност на парите и каде што е потребно, ризиците специфични за обврската.

(и) Акционерски капитал

(i) Обични акции

Обичните акции се класификувани како капитал. Дополнителните трошоци директно поврзани со издавање на обични акции и опции на акции се признаваат како намалување од капиталот.

(ii) Дивиденди

Дивидендите се признаваат како обврски во периодот кога се објавени.

4. Сметководствени проценки и расудувања

Друштвото прави проценки и претпоставки кои влијаат на износите на средствата и обврските во наредната финансиска година. Проценките и со нив поврзаните претпоставки постојано се предмет на преоценување и се темелат на минато искуство и други фактори, вклучувајќи ги очекувањата за идните настани за кои се верува дека се извесни во соодветните околности.

(i) Клучни извори на несигурност во проценките

Подолу се презентирани проценките и претпоставките во врска со обврските по основ на осигурување. Во белешката 5 се обелоденети факторите на ризик кои произлегуваат од овие договори.

Резерви по договори за осигурување

Претпоставките кои влијаат на прикажаните износи на средства и обврски од осигурување се користат за да се утврди резервата по договори за осигурување, која е доволна за да се покријат обврските кои можат да произлезат од договорите за осигурување, доколку тие можат да се предвидат. За утврдување на математичката резерва Друштвото користи актуарски методи во согласност со правилата и процедурите пропишани од Агенцијата за супервизија на осигурувањето.

Како и да е, земајќи ја во предвид неизвесноста при утврдувањето на резервацијата, можно е дека крајниот резултат ќе се разликува од оригинално утврдената обврска.

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(ii) Анализа на сензитивност

Друштвото го има проценето влијанието на промената на одредени клучни варијабли врз добивката за годината, капиталот и коефициентот на покриеност.

Споредбено со тековната позиција на капиталот, добивката за годината, капиталот, коефициентот на покриеност и солвентност со сопствениот капитал на 31 декември 2013 година се презентирани во табелата подолу:

31 декември 2013	Загуба за годинат а	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	(15.501)	214.538	4.763	4.504%	-
Принос од вложувања (+200 п.п.)	(15.281)	214.318	4.763	4.499%	4,6%
Принос од вложувања (-200 п.п.)	(15.721)	214.758	4.763	4.508%	(4,6%)
5% зголемување на математичката резерва	(18.561)	217.598	4.763	4.568%	(64,2%)
5% намалување на математичката резерва	(12.441)	211.478	4.763	4.440%	64,2%
2% зголемување на вкупните трошоци	(16.418)	215.455	4.763	4.523%	(19,2%)
2% намалување на вкупните трошоци	(14.584)	213.621	4.763	4.485%	19,2%
31 декември 2012	Загуба за годината	Капитал и резерви	Потребно ниво на маргина на солвентност	Коефициент на покриеност	Промена на коефициент на покриеност
Тековна позиција на капиталот	(20.133)	167.722	2.705	6.201%	-
Принос од вложувања (+200 п.п.)	(19.974)	167.881	2.705	6.207%	5,9%
Принос од вложувања (-200 п.п.)	(20.292)	167.563	2.705	6.195%	(5,9%)
5% зголемување на математичката резерва	(22.218)	165.638	2.705	6.124%	(77,1%)
5% намалување на математичката резерва	(18.049)	169.807	2.705	6.278%	77,1%
2% намалување на вкупните трошоци	(19.341)	168.515	2.705	6.230%	29,3%

4. Сметководствени проценки и расудувања (продолжение)

(ii) *Анализа на сензитивност*

При извршувањето на овие анализи претпоставка е дека останатите фактори се константни, а се менува само една варијабла. Треба да се нагласи дека информациите презентирани во табелата погоре се подготвени со примена на детерминистички пристап, така да не постои корелација помеѓу клучните варијабли и анализата не може да се пренесе на нив.

Каде што се смета дека варијаблите се нематеријални, не е проценето влијанието на незначајните промени на овие варијабли. Одредени варијабли може да не бидат материјални во моментот, но доколку се промени нивото на материјалност на одредна варијабла, треба да се направи проценка на влијанието на таа варијабла во иднина.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик

Цели на управување со ризикот и политики за намалување на ризикот од осигурување

Управувањето на Друштвото со ризикот од осигурување и финансискиот ризик се критични за работењето на Друштвото. За општите договори за осигурување целта е да се одберат средства чиј рок и износ при достасување ќе биде усогласен со очекуваните парични одливи по основ на настанатите штети по тие договори.

Главната осигурителна активност на Друштвото претпоставува ризик од загуба од лица или организации кои што се директно изложени на ризикот. Овие ризици може да се однесуваат на, здравје, незгода или останати ризици што може да произлезат од осигурани настани. Друштвото е изложено на неизвесноста поврзана со времето на настанување, зачестеноста и тежината на штетите што произлегуваат од тие договори.

Друштвото исто така е изложено и на пазарен ризик преку осигурителните и инвестиционите активности.

Друштвото управува со ризиците од осигурување преку поставување на лимити за осигурување, процедури за одобрување на трансакции со нови производи или со кои се надминуваат поставените лимити, ценовни тарифи, централизирано управување со реосигурувањето и следење на вонредни настани.

Стратегија за запишување на полиси за осигурување

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е да се постигне дисперзија со што би се обезбедило избалансирано портфолио и кое се базира на големо портфолио со слични ризици во текот на повеќе години, со што се намалува променливоста на резултатот.

Стратегијата на Друштвото за запишување на полиси за осигурување е презентирана во годишниот деловен план во кој се утврдени класите за осигурување, територијата на дејствување, во кои Друштвото е подготвено да осигурува. Сите општи договори за осигурување се по природа долгогодишни и осигурителот ги продолжува во моментот кога ќе се плати премијата за втората година и има право да одбие обновување или продолжување на истите, доколку премијата не биде платена, како и може да изврши промена во не техничките делови од договорот при неговото продолжување.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Стратегија за математичка резерва

Математичката резерва е пресметана по нето проспективна метода како разлика од сегашната вредност на идните обврски и сегашна вредност на премиите, поединечно за секој договор. Кон оваа математичка резерва се додадени и преносните премии за животно осигурување. Стапката на цилмеризација, која се користи при пресметка на математичката резерва изнесува 3,5%. Техничката каматна стапка за тарифите за кои е издвоена математичката резерва изнесува 3,25% (2012: 3,25%). Како база во тарифите се користат Таблици на смртност за Хрватска 2000-2002. Математичката резерва на крајот на годината е пресметана со линеарна интерполација од математичката резерва на почетокот и на крајот на осигурителната година.

Стратегија за реосигурување

Друштвото реосигурува дел од ризиците за осигурување за да ја контролира својата изложеност кон загуби и за да ја заштити изворите на капитал. Друштвото склучува пропорционални договори за реосигурување за да ја намали нето изложеноста. Најголем дел од договорите за реосигурување се темелат surplus основа со лимит над 15.000 ЕУР.

Договорите за реосигурување содржат кредитен ризик и таквите средства повратени од реосигурителите, се искажуваат по утврдување на загуба за оштетување како резултат не настанато признаено средство. Друштвото редовно ја следи успешноста на програмата за реосигурување.

Друштвото склучува договори за реосигурување со матичното претпријатие и со неповрзани реосигурители за да ја контролира изложеноста од загуби како резултат од настанување на еден штетен настан.

Усогласеност на средствата и обврските

Законот за супервизија на осигурувањето пропишува одредени лимити во однос на политиката за усогласување на средствата и обврските на Друштвото.

Друштвото активно управува со својата финансиска позиција користејќи пристап со кој се балансира квалитетот, дисперзија, ликвидноста и повратот на вложувањата, земајќи ги во предвид лимитите одредени во Законот за супервизија на осигурувањето. Главна цел е да се усогласат паричните текови на средствата и обврските.

На 31 декември 2013 година вложувањата кои служат како средства што ги покриваат резервите по договорите за осигурување изнесуваат МКД 62.500 илјади (2012: МКД 45.000 илјади). Овие средства се состојат од банкарски сметки и депозити во банки, хартии од вредност издадени од РМ.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Во табелата е презентирано усогласувањето на средствата со обврските согласно законските барања, во врска со средствата што ги покриваат математичките и техничките резерви:

	2013	2012
Средства		
Парични средства во благајна и средства на банкарски сметки	-	-
Депозити во банки кои имаат дозвола од НБРМ	25.000	21.000
Обврзници и други хартии од вредност за кои гарантира РМ	37.500	24.000
	<u>62.500</u>	<u>45.000</u>
Обврски (Математичка резерва и технички резерви)		
Бруто резерви по договори за осигурување	63.403	43.031
Дел за реосигурителот	(1.156)	(976)
Нето резерви	<u>62.247</u>	<u>42.055</u>
Покриеност на математичката резерва и техничките резерви	<u>253</u>	<u>2.945</u>

Согласно барањата на Законот за супервизија на осигурувањето, краткорочните депозити во банки кои имаат дозвола од НБРМ не смеат да надминат 60% од вкупните средства кои ги покриваат математичките и техничките резерви по договорите за осигурување. Исто така обврзниците или другите должнички хартии од вредност за кои гарантира Република Македонија не смеат да надминат 80% од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување. На 31 декември 2013 година краткорочните депозити во банки изнесуваат 40% додека државните обврзници изнесуваат 60% од вкупните средства кои ги покриваат математичките резерви по договорите за осигурување.

Управување со ризикот

Управувањето со ризикот од договори за осигурување зависи од веројатноста за настанување на смрт, калкулирана во таблиците за смрт. Осигурените настани се случајни и нивниот број и висина ќе варира во зависност од степенот на воспоставените статистички техники. Поголемото портфолио на слични договори покажува помала варијабилност во настанувањето на ризикот.

Клучните ризици поврзани со овие договори се поврзани со осигурувањето, конкуренцијата, искуството со штети и евентуалноста осигурениците да преувеличат или измислат штета.

Географска и секторска концентарција

Ризиците на кои е изложено Друштвото се лоцирани во Република Македонија.

Раководството верува дека Друштвото не е изложено на значителна концентација кон ниедна група на осигуреници од социјален, професионален, старосен или друг аспект.

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

Концентрација од многу сериозни, ретки настани

Според нивната природа и настанување овие настани ретко се случуваат. Тие претставуваат сериозен ризик за Друштвото бидејќи случувањето на ваков настан, би имал значително влијание врз паричните одливи на Друштвото.

Друштвото управува со овие ризици на следните начини:

Првенствено ризикот се управува преку склучување на соодветни договори за осигурување. Агентите за осигурување не смеат да склучат договор доколку очекуваните добивки не се пропорционални на ризикот.

Како второ, овој ризик се управува и преку склучување на договори за реосигурување.

Финансиски ризик

Друштвото е изложено на финансиски ризик преку финансиските средства, финансиските обврски, средствата од реосигурување и обврските за реосигурување. Поконкретно, главен финансиски ризик е дека приливите по основ на финансиски средства нема да бидат доволни за да се подмират обврските кои произлегуваат од договорите за осигурување. Финансискиот ризик ги опфаќа ризикот од каматни стапки, валутниот ризик, ликвидносниот ризик и кредитниот ризик.

Цел на Друштвото е да ги усогласи обврските по основ на договорите за осигурување со средства со ист или сличен ризик. Ова му обезбедува на Друштвото сите достасани обврски редовно да ги исплаќа.

5.1 Каматен ризик

Изложеноста на Друштвото на каматен ризик првенствено произлегува од портфолиото на вложувања (орочени депозити и должнички хартии од вредност).

Според раководството на Друштвото должничките финансиски средства се изложени на каматен ризик, со оглед на фактот дека најголем дел од нив се со фиксна камата (државни записи и обврзници).

Краткорочните обврски за осигурување и реосигурување не се директно осетливи на пазарните каматни стапки бидејќи се недисконтирани и се некаматносни. Финансиските средства на Друштвото се прикажани во табелата подолу:

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(i) Каматен ризик (продолжение)

31 декември 2013	Белешка	Вкупно	Променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматносни
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Над 5 години	
Средства									
Финансиски средства									
- Орочени депозити	16	121.120		-	2.000	64.050	55.070	-	-
- Хартии од вредност расположиви за продажба	15	116.320	-	-	-	-	55.500	60.820	-
Средства од реосигурување	19	1.156	-	-	-	-	-	-	1.156
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	17	13.296	-	-	-	-	-	-	13.296
Парични средства и паричен еквивалент	18	9.225	-	9.225	-	-	-	-	-
Обврски									
Резерви по договори за осигурување	19	(63.403)	-	-	-	-	-	-	(63.403)
Обврски кон реосигурители		(1.460)	-	-	-	-	-	-	(1.460)
Останати обврски	20	(8.235)	-	-	-	-	-	-	(8.235)
Неусогласеност на средствата и обврските		188.019	-	9.225	2.000	64.050	110.570	60.820	(58.646)

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

31 декември 2012	Белешка	Вкупно	Променлива каматна стапка	Инструменти со фиксна каматна стапка					Некаматонс и
				До 1 месец	1 до 3 месеци	3 месеци до 1 година	1 до 5 години	Над 5 години	
Средства									
Финансиски средства									
- Орочени депозити	16	94.186		1.200		49.000	43.986	-	-
- Хартии од вредност расположиви за прод	15	112.667	-	-	-	-	24.000	88.667	-
Средства од реосигурување	19	976	-	-	-	-	-	-	976
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	17	6.023	-	-	-	-	-	-	6.023
Парични средства и паричен еквивалент	18	4.849	-	4.849	-	-	-	-	-
Обврски									
Резерви по договори за осигурување	19	(43.031)	-	-	-	-	-	-	(43.031)
Обврски кон реосигурители		(973)	-	-	-	-	-	-	(973)
Останати обврски	20	(23.905)	-	-	-	-	-	-	(23.905)
Неусогласеност на средствата и обврските		150.792	-	6.049	-	49.000	67.986	88.667	(60.910)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Кредитниот ризик претставува сметководствена загуба што би била признаена доколку договорната странка не ги исполни договорените обврски. За да ја контролира изложеноста кон кредитниот ризик, Друштвото редовно врши кредитна проценка на финансиската состојба на овие странки.

Побарувања по основ на осигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик во случај кога осигурениците нема да ги исполнат своите финансиски обврски што произлегуваат од договорите за осигурување. Изложеноста на Друштвото изнесува максимално до износот на сметководствената вредност на побарувањата по основ на премија и останатите побарувања. Побарувањата по основ на премии се од голем број на клиенти и се на нормална комерцијална основа, така да концентрацијата на кредитен ризик е минимална. Друштвото редовно ги следи побарувањата по основ на премии, со што изложеноста кон лоши побарувања е контролирана.

Средства од реосигурување

Друштвото е изложено на кредитен ризик и преку средствата од реосигурување. Друштвото склучува договори за реосигурување со првокласни реосигурители и концентрацијата на ризик се избегнува преку следењето на политиката на Друштвото преку поставените лимити кои се ревидираат секоја година. Раководството на Друштвото редовно прави оценка на кредитоспособноста на реосигурителите за да може да ја ажурира стратегијата за реосигурување.

Финансиски инструменти

Друштвото е изложено на кредитен ризик кај финансиските инструменти во однос на можната ненаплатливост од другите странки. Сепак земајќи во предвид дека Друштвото вложува во државни записи и орочени депозити во домашни банки, не се очекува овие вложувања да не се повратат. Максималната изложеност на Друштвото кон кредитниот ризик е презентирано во табелата подолу:

	2013	2012
Финансиски средства		
- Орочени депозити	121.120	94.186
- Хартии од вредност расположливи за продажба	116.320	112.667
Средства од реосигурување	1.156	976
Побарување по основ на осигурување и останати побарувања	13.296	6.023
Парични средства и парични еквиваленти	9.225	4.849
Вкупно	261.117	218.701

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(ii) Кредитен ризик

Паричните средства и паричните еквиваленти, Останатите побарувања, средствата за реосигурување, орочените депозити, и должничките хартии од вредност не се ниту достасани ниту оштетени. Средствата од реосигурување се побарувања од реосигурители со кредитен рејтинг од А+ според Стандард и Пурс Кредитнг рејтинг агенцијата.

Државните обврзници и Државните записи на Друштвото се издадени од Република Македонија. Фич - Кредит рејтинг агенцијата и го потврди ББ+ кредитниот рејтинг на Република Македонија во 2013 година.

Од вкупниот износ на орочените депозити на Друштвото 25.500 илјади МКД (2012: 11.000 илјади МКД) се инвестирани во големи банки, 84.620 илјади МКД (2012: 76.986 илјади МКД) во средни банки, а 11.000 илјади МКД во мали банки. Класификацијата на банките е согласно локалната законска регулатива пропишана од НБРМ.

Структурата на доспеаноста на Побарување по основ на осигурување и останати побарувања е презентирана подолу:

	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	-	-	-	-
0-30 дена	2.435	-	2.435	-
31-60 дена	796	79	717	10%
61-120 дена	270	84	186	31%
121-270 дена	271	140	131	51%
271-365 дена	-	-	-	71%
Над 365 дена	-	-	-	100%
31 декември 2013	3.772	303	3.469	8.0%
	Бруто вредност	Исправка на вредноста	Сегашна вредност	% на исправка
Недоспеани	-	-	-	-
0-30 дена	1.007	-	1.007	-
31-60 дена	6	1	5	10%
61-120 дена	317	98	219	31%
121-270 дена	177	90	87	51%
271-365 дена	-	-	-	71%
Над 365 дена	-	-	-	100%
31 декември 2012	1.507	189	1.318	6.3%

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

Друштвото е изложено на валутен ризик преку трансакциите во странска валута и преку средствата и обврските во странска валута.

За да го избегне ризикот од негативното влијание на промената на девизните курсеви, Друштвото има средствата и обврски во евра. Денарот е врзан за еврото и монетарната проекција е дека девизниот курс на денарот во однос на еврото ќе биде стабилен.

Во табелите подолу е прикажана изложеноста на Друштвото на валутен ризик. Во табелите е презентирани сметководствената вредност на средствата и обврските, по валути.

31 декември 2013	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	121.120	116.320	237.440
Дел за реосигурување во БТР		1.156	1.156
Побарувања	4.318	8.978	13.296
Парични средства и парични еквиваленти	9.089	136	9.225
Вкупно средства	134.527	126.590	261.117
Бруто технички резерви	-	63.403	63.403
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	9.538	156	9.694
Вкупно обврски	9.538	63.559	73.097
Нето вредност	124.989	63.031	188.020

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1 Финансиски ризик (продолжение)

(iii) Валутен ризик

31 декември 2012	МКД	ЕУР	Вкупно
Вложувања	94.186	112.667	206.853
Дел за реосигурување во БТР	-	976	976
Побарувања	2.010	4.013	6.023
Парични средства и парични еквиваленти	3.978	871	4.849
Вкупно средства	100.174	118.527	218.701
Бруто технички резерви	-	43.031	43.031
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	5.534	19.344	24.878
Вкупно обврски	5.534	62.375	67.909
Нето вредност	94.640	56.152	150.792

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност

Ризикот на ликвидност претставува ризик дека едно лице ќе се соочи со тешкотии при обезбедувањето на средства за да ги подмири паричните обврски што произлегуваат од финансиските инструменти. Ризикот на ликвидност може да произлезе или од неможноста да се продадат финансиски средства во најкус можен рок по нивната објективна вредност; или неспособност на подмирување на обврските кои произлегуваат од договорите; или пак обврските за осигурување доспеале порано за исплата од очекувањето; или пак неспособност да генерира парични средства според предвидувањата.

Најголемот ризик од ликвидност со кој се соочува Друштвото се дневните барања за расположливите парични средства во однос на појавата на штети од договорите за осигурување.

Друштвото управува со ликвидноста преку политиката за ризик на ликвидност која определува што го сочинува ризикот на ликвидност за Друштвото; ги утврдува минималните фондови за да излезе во пресрет на итните барања; определува резервен план за финансирање на можните обврски; ги утврдува изворите на финансирање и настаните кои би го активирале планот; концентрацијата на извори на финансирање; известување за изложеноста на ризик од ликвидност и прегледување на политиката за ризик на ликвидност во однос на нејзината адекватност и во однос на околностите кои се менуваат.

Друштвото е должно да ја одржува својата ликвидност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Друштвото исто така има готовина во банки и други високо ликвидни средства во секој момент, за да се заштити од непотребна концентрација на ризикот и за да биде во можност да ги преземе обврските за плаќање како и потенцијалните обврски за плаќање како што достасуваат.

Анализа според достасаноста на финансиските средства и обврски

Анализата на финансиските средства и обврски на Друштвото во соодветни групи на достасување, според нивниот преостанат период до денот на нивната договорена достасаност е како што следи:

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5. Управување со ризикот од осигурување и финансискиот ризик (продолжение)

5.1. Финансиски ризик (продолжение)

(iv) Ризик на ликвидност (продолжение)

31 декември 2013	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно средства						
Вложувања	66.050	55.070	55.500	60.820	-	237.440
Дел за реосигурување во БТР	1.156	-	-	-	-	1.156
Побарувања	13.296	-	-	-	-	13.296
Парични средства	9.225	-	-	-	-	9.225
	89.727	55.070	55.500	60.820	-	261.117
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви		3.677	14.928	9.466	35.332	63.403
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	9.694	-	-	-	-	9.694
	9.694	3.677	14.928	9.466	35.332	73.097
31 декември 2013						
Рочна неусогласеност	80.033	51.393	40.572	51.354	(35.332)	188.020
31 декември 2012	До 1 година	Од 1 до 3 години	Од 3 до 5 години	Од 5 до 10 години	Над 10 години	Вкупно
Вкупно средства						
Вложувања	50.200	-	67.986	88.667	-	206.853
Дел за реосигурување во БТР	976	-	-	-	-	976
Побарувања	6.023	-	-	-	-	6.023
Парични средства	4.849	-	-	-	-	4.849
	62.048	-	67.986	88.667	-	218.701
Вкупно обврски						
Бруто технички резерви	-	-	2.348	2.185	38.498	43.031
Обврски од работи на соосигурување и реосигурување и останати обврски	24.878	-	-	-	-	24.878
	24.878	-	2.348	2.185	38.498	67.909
Рочна неусогласеност	37.170	-	65.638	86.482	(38.498)	150.792

5.2. Управување со капиталот

Друштвото е должно во секое време да располага со соодветен капитал во однос на обемот на работа и класите во рамки на кои врши работи на осигурување, како и ризиците на кои е изложено при вршење на тие работи .

Капиталот на друштвото за осигурување во секое време треба да биде барем еднаков на потребното ниво на маргината на солвентност

Цели на Друштвото во поглед на управувањето со капиталот се;

- Да соодветствува со барањата за капитал согласно законската регулативата;
- Да одржи стабилна и квалитетна капитална база која ќе го поддржи развојот на друштвото.

Друштвото го пресметува потребното ниво на маргината на солвентност согласно Законот за супервизија на осигурувањето.

Маргина на солвентност и користењето на сопствените средства редовно се следат од Раководството на Друштвото, при што се користат техники кои се пропишани согласно законската регулатива.

Потребното ниво на маргина на солвентност за осигурување на живот е прикажано подолу:

2013		Класа 19
Бруто математичка резерва	1	61.207
Нето математичка резерва	2	60.554
Коефициент 1 ($[3]=[2]/[1]$ или 0,85, доколку е помал)	3	0,99
Релевантен фактор	4	4%
Прв резултат ($[5]=[1]*[3]*[4]$)	5	2.422
Бруто ризичен капитал	6	142.386
ризику од смрт до 3 години	7	23.216
(доколку не е ризик од смрт од 3 до 5 години)	8	979.759
негативен број) Вкупно ($[6]*0,1\% + [7]*0,15\% + [8]*0,3\%$)	9	3.116
Нето ризичен капитал (доколку не е негативен број)	10	714.350
Коефициент 2 ($[11]=[10]/([6]+[7]+[8])$ или 0,50, доколку е помал)	11	0,62
Втор резултат ($[12]=[9]*[11]$)	12	1.944
Капитализирани средства	13	-
Пресметана маргина на солвентност за осигурување на живот	14	4.366

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

5.2. Управување со капиталот (продолжува)

Потребното ниво на маргина на солвентност за дополнително осигурување кон осигурувањето на живот е прикажано подолу:

	2013	2012
Бруто полисирана премија	3.364	1.517
Бруто полисирана премија < 10 милиони евра x 0.18	606	273
Бруто полисирана премија > 10 милиони евра x 0.16	-	-
Вкупен износ од Бруто полисираната премија ([4]=[2] + [3])	606	273
Бруто исплатени штети	1.135	1
Нето исплатени штети	744	1
Коефициент ([7]=[6]/[5] или 0.50 доколку е помал)	0,66	1,00
Пресметана маргина на солвентност за допол. осиг. ([8]=[4]*[7])	397	273
Конечна пресметка на потребното ниво на маргината на солвентност	4.762	2.705

Пресметката на капиталот на Друштвото е како што следи:

	Ознака	2013
Основен капитал, чл. 69 (I1+I2+I3+I4+I5-I6-I7-I8)	I	199.778
Уплатен акционерски капитал со исклучок на уплатениот акционерски капитал од кумулативни приоритетни акции	I1	264.404
Законски и статутарни резерви	I3	2.446
Долгорочни нематеријални средства	I7	(14.760)
Пренесена непокриена загуба и загуба од тековната година	I8	(52.312)
Дополнителен капитал, чл. 71 (II1+II2+II3+II4), доколку не е поголем од 50% од основниот капитал	II	-
Вкупно основен и дополнителен капитал I.+II.	III	199.778
Одбивни ставки, чл. 72 (IV1+IV2)	IV	
КАПИТАЛ I + II - IV	V	199.778
Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот)	VI2	4.763
Капитал	VI3	199.778
Гарантен фонд	VI4	184.534
Вишок/(недостаток) на Капитал во однос на Гарантен фонд (VI5 = VI3 -VI4)	VI5	15.245
Вишок/недостаток на Капитал (за осигурување на живот) во однос на Потребно ниво на маргина на солвентност (за друштва за осигурување на живот) (VI7 = VI3 - VI2)	VI7	195.016

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

6. Објективна вредност

Табелата ја прикажува класификацијата на секоја класа на финасиски средства и обврски на Друштвото и нивната објективна вредност:

	Чувани-до- Заеми и достасанос побарувања	Расположлив т и за продажба	Останата амортизирана набавна вредност	Вкупна сметково дствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2013					
Финансиски средства					
- Должнички хартии од вредност чувани до достасаност	-	-	-	-	-
- Орочени депозити	121.120	-	-	121.120	121.120
- Хартии од вредност расположливи за продажба	-	116.320	-	116.320	116.320
Средства од реосигурување	1.156	-	-	1.156	1.156
Побарувања	13.296	-	-	13.296	13.296
Парични средства и паричен еквивалент	9.225	-	-	9.225	9.225
31 декември 2013	144.797	116.320	-	261.117	261.117
Финансиски обврски					
Резерви по договори за осигурување	-	-	63.401	63.401	63.401
Обврски кон реосигурители	-	-	1.460	1.460	1.460
Останати обврски	-	-	8.235	8.235	8.235
31 декември 2013	-	-	73.096	73.096	73.096

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

	Заеми и побарувања	Чувани-до- достасаност	Расположлив и за продажба	Останата амортизиран а набавна вредност	Вкупна сметковод- ствена вредност	Објективна вредност
31 декември 2012						
Финансиски средства						
- Должнички хартии од вредност чувани до достасаност	-	-	-	-	-	-
- Орочени депозити	94.186	-	-	-	94.186	94.186
- Хартии од вредност расположливи за продажба	-	-	112.667	-	112.667	112.667
Средства од реосигурување	976	-	-	-	976	976
Побарувања	6.023	-	-	-	6.023	6.023
Парични средства и паричен еквивалент	4.849	-	-	-	4.849	4.849
	106.034	-	112.667	-	218.701	218.701
Финансиски обврски						
Резерви по договори за осигурување	-	-	-	43.031	43.031	43.031
Обврски кон реосигурители	-	-	-	973	973	973
Останати обврски	-	-	-	23.905	23.905	23.905
	-	-	-	67.909	67.909	67.909

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

7. Премии

2013	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносни премии	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување живот	49.761	-		-	49.761
Дополнително осигурување незгода	3.369	(774)	(1.441)	106	1.260
Вкупно премии	53.130	(774)	(1.441)	106	51.021

2012	Бруто полисирана премија	Промена во бруто резерви за преносни премии	Пренесена премија на реосигурителите	Промена во резерви за преносна премија на реосигурителите	Нето приходи од премија за осигурување
Осигурување живот	38.732	-	(618)	-	38.114
Дополнително осигурување незгода	1.517	(372)	(355)	139	929
Вкупно премии	40.249	(372)	(973)	139	39.043

8. Приходи од вложувања

	2013	2012
Приходи од камати од орочени депозити во банки	5.621	3.970
Приходи од камати од државни записи и државни обврзници	5.378	3.985
Останато	1.569	1.092
Вкупно приходи од вложувања	12.568	9.047

Од вкупниот износ на приходи од вложувања, 2.760 илјади МКД се остварени од вложување на средствата кои ја покриваат математичката резерва, а 9.808 остварени од вложување од средствата кои не ја покриваат математичката резерва и/или техничките резерви.

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

9. Бруто исплатени штети

	Вкупно исплатени штети и користи	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурителите во резервите за штети	Нето
2013				
Осигурување живот	14.111	-	-	14.111
Дополнително осигурување незгода	-	164	(391)	(227)
Вкупно	14.111	164	(391)	13.884

	Вкупно исплатени штети и користи	Промени во бруто резервите за штети	Учество на реосигурителите во резервите за штети	Нето
2012				
Осигурување живот	8.420	-	-	8.420
Дополнително осигурување незгода	-	402	(212)	190
Вкупно	8.420	402	(212)	8.610

10. Промени во математичката резерва, нето од реосигурување

	2013	2012
Математичка резерва за годината	19.517	19.355
Пренесен дел за реосигурителот	(158)	(90)
Вкупно	19.359	19.265

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

11. Административни трошоци и движење на одложените трошоци за стекнување

	2013	2012
Провизија	16.536	8.941
Плати	11.671	7.270
Амортизација на недвижности и опрема	6.919	5.549
Задолжителни придонеси	4.111	3.237
Трошоци за реклама и маркетинг	2.872	3.057
Закупнина	2.412	2.146
Телефонски трошоци	474	515
Трошоци за персонален данок по разни основи	206	370
Останато	9.516	8.495
Одложени трошоци	(8.872)	-
Административни трошоци	45.845	39.616

12. Данок од добивка

Признаен во билансот на успех

	2013	2012
Тековен данок		
Тековна година	84	117
	<u>84</u>	<u>117</u>

Усогласување со применетата даночна стапка

	2013	2013	2012	2012
Загуба пред оданочување	%	<u>15.417</u>	%	<u>20.133</u>
Данок од добивка	0%	-	0%	-
Данок на непризнаени расходи	0,54%	84	0,58%	117
	0,54%	84	0,58%	117

Почнувајќи од 1 јануари 2009 година и во текот на 2011 година, Владата на Република Македонија вовеле неколку измени во Законот за данок на добивка. Според овие измени основица за пресметување на данокот на добивка се непризнаените трошоци направени во текот на фискалната година, додека данокот на добивка се плаќа во моментот на распределба на добивката во форма на дивиденда. Исто така, данокот од добивка ќе се применува во моментот на распределба на добивката во форма на дивиденда.

12. Данок од добивка (продолжение)

Последователно на тоа се додека добивката остане нераспределена нема да се применува данок од добивка. Даночните органи се овластени да вршат целосна даночна контрола за годината што заврши на 31 декември 2013 година. Даночните органи можат во било кое време да ги контролираат книгите и податоците во рок од 5 до 10 години што следат по известувањето на даночната година, и може да воведат дополнителни даночни проценки и казни.

Раководството на Друштвото смета дека не постојат било какви околности кои би можеле да предизвикаат потенцијална материјална обврска во тој поглед.

13. Нематеријални средства

	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2012	19.665	19.665
Зголемување	-	-
На 31 декември 2012	<u>19.665</u>	<u>19.665</u>
Амортизација		
На 1 јануари 2012	2.641	2.641
Амортизација за годината	3.993	3.993
На 31 декември 2012	<u>6.634</u>	<u>6.634</u>
Неотпишана вредност		
На 1 јануари 2012	<u>17.024</u>	<u>17.024</u>
На 31 декември 2012	<u>13.031</u>	<u>13.031</u>
	Софтвер	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2013	19.665	19.665
Зголемување	6.932	6.932
На 31 декември 2013	<u>26.597</u>	<u>26.597</u>
Амортизација		
На 1 јануари 2013	6.633	6.633
Амортизација за годината	5.204	5.204
На 31 декември 2013	<u>11.837</u>	<u>11.837</u>
Неотпишана вредност		
На 1 јануари 2013	<u>13.031</u>	<u>13.031</u>
На 31 декември 2013	<u>14.760</u>	<u>14.760</u>

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

14. Опрема

	Опрема и мебел	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2012	7.364	7.364
Зголемување	244	244
На 31 декември 2012	<u>7.608</u>	<u>7.608</u>
Амортизација		
На 1 јануари 2012	1.011	1.011
Амортизација за годината	1.556	1.556
На 31 декември 2012	<u>2.567</u>	<u>2.567</u>
Неотпишана вредност		
На 1 јануари 2012	<u>6.353</u>	<u>6.353</u>
На 31 декември 2012	<u>5.041</u>	<u>5.041</u>
	Опрема и мебел	Вкупно
Набавна вредност		
На 1 јануари 2013	7.608	7.608
Зголемување	1.005	1.005
На 31 декември 2013	<u>8.613</u>	<u>8.613</u>
Амортизација		
На 1 јануари 2013	2.567	2.567
Амортизација за годината	1.714	1.714
На 31 декември 2013	<u>4.281</u>	<u>4.281</u>
Неотпишана вредност		
На 1 јануари 2013	<u>5.041</u>	<u>5.041</u>
На 31 декември 2013	<u>4.187</u>	<u>4.187</u>

На 31 декември 2013 година Друштвото нема дадени недвижности и опрема под залог (2012: нема).

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2013
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

15.	Вложувања		
	Должнички хартии од вредност расположливи за продажба		
		2013	2012
	Државни обврзници	116.320	112.667
		<u>116.320</u>	<u>112.667</u>
	Котирани	116.320	112.667
		<u>116.320</u>	<u>112.667</u>
16.	Орочени депозити		
		2013	2012
	Орочени депозити во домашни банки	121.120	94.186
		<u>121.120</u>	<u>94.186</u>
17.	Побарувања по основа на осигурување и останати побарувања		
		2013	2012
	Побарувања произлезени од договори за осигурување и реосигурување	4.162	1.508
	Побарувања по основ на финансиски вложувања	8.202	4.589
	Останати побарувања	1.235	115
		<u>13.599</u>	<u>6.212</u>
	Исправка на вредноста на побарувањата по основа на осигурување и останати побарувања	(303)	(189)
	Побарувања по основа на осигурување и останати побарувања намалени за исправка на вредноста	<u>13.296</u>	<u>6.023</u>
18.	Парични средства и паричен еквивалент		
		2013	2012
	Парични средства во благајна	2	2
	Парични средства во домашни банки	9.223	4.847
		<u>9.225</u>	<u>4.849</u>

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2012
(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

19. Резерви по договори за осигурување и средства од реосигурување

	2013			2012		
	Бруто	Реосигу- рување	Нето	Бруто	Реосигу- рување	Нето
Математичка резерва	61.208	(653)	60.555	41.690	(495)	41.195
Преносна премија	1.714	(375)	1.339	940	(269)	671
Резерви за штети	481	(128)	353	401	(212)	189
	63.403	(1.156)	62.247	43.031	(976)	42.055

(i) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување

	Осигуру- вање од живот	Осигурување од дополнителн а незгода	Вкупно
Математичка резерва	61.208	-	61.208
Преносна премија		1.714	1.714
Пренос за делот на реосигурителот	(653)	(375)	(1.028)
Резерви за штети		481	481
Резерви за штети – дел за реосигурителот	-	(128)	(128)
31 декември 2013	60.555	1.692	62.247

(ii) Анализи на движењето на резервите по договори за осигурување

	Осигуру- вање од живот	Осигуру-вање од дополнителн а незгода	Вкупно
Математичка резерва	29.429	-	29.429
Преносна премија	12.261	940	13.201
Пренос за делот на реосигурителот	(495)	(269)	(764)
Резерви за штети	-	401	401
Резерви за штети – дел за реосигурителот	-	(212)	(212)
31 декември 2012	41.195	860	42.055

ВИНЕР Лајф - Виена Иншуренс Груп АД Скопје
Белешки кон финансиски извештаи за годината завршена на 31 декември 2011

(сите износи се во илјади МКД освен ако не е поинаку наведено)

20. Останати обврски

	2013	2012
Останати обврски од непосредни работи на осигурување	6.151	3.654
Обврски по основ на финансиски вложувања	-	-
Останати обврски	<u>2.084</u>	<u>20.251</u>
	<u>8.235</u>	<u>23.905</u>

21. Капитал и резерви

Акционерски капитал

	Обични акции	
	2013	2012
<i>Во број на акции</i>		
На 1 јануари - целосно платени	3.300	3.000
Издадени во текот на годината	<u>1.000</u>	<u>300</u>
На 31 декември - целосно платени	<u>4.300</u>	<u>3.300</u>

На 31 декември 2013 година одобриениот акционерски капитал се состои од 4.300 обични акции со номинална вредност од ЕУР 1.000 по акција. Импателите на обични акции имаат право на дивиденда кога ќе биде објавена и имаат право на еден глас на Собрание на Друштвото за еквивалент од 1 обична акција. Сите акции носат право на сразмерно учество во поделбата на остатокот на стечајната, односно ликвидационата маса. Во 2013 година Друштвото издаде нова емисија на 1.000 акции акции со номинална вредност од ЕУР 1.000 по акција.

Акционерската структура на Друштвото е:

	% од акциите со право на глас
Winner Stadtische Versicherung AG Vienna Insurance Group	100%

22. Потенцијални и преземени обврски

Судски спорови

Друштвото дејствува во областа на осигурувањето и редовно ги следи значајните судски постапки кои произлегуваат од неговото редовно работење. На денот на Билансот на состојба Друштвото има издвоени резервации по основ на судски спорови во износ од МКД 1.299 илјади.

23. Трансакции со поврзани лица

Матично и основно матично претпријатие

Друштвото е во целосна сопственост на Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Grup.

23. Трансакции со поврзани лица (продолжение)

Трансакции со подружници на Матичното претпријатие

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со подружниците на Матичното претпријатие во текот на годината биле како што следи:

	2013	2012
Обврски кон добавувачи	156	19.424

Трансакции со Матично претпријатие

Состојбата на крајот на годината и трансакциите со Vienna Insurance Group AG Wiener Versicherung Group во текот на годината биле како што следи:

	2013	2012
Обврски по основ на реосигурување	1.460	973
Пренесена премија на реосигурителите	369	576

Трансакции со клучниот менаџерски персонал

Вкупните надомести на клучниот менаџерски персонал на Друштвото, вклучени во Административни трошоци (види белешка 10) се како што следува:

	2013	2012
Краткорочни користи за вработените	7.114	3.616
	<u>7.114</u>	<u>3.616</u>

24. Последователни настани

По датумот на изготвување на Билансот на состојба, се немаат случено материјални настани коишто би требало да се објават во финансиските извештаи.